

"ЗАЗЕМАЊЕТО СТРАНА Е РЕТРОГРАДЕН ПРОЦЕС" - МУ ОДГОВОРИ БУЧКОВСКИ НА ВАРТОЛОМЕЈ



Во писмото од Вселенскиот патријарх Вартоломеј упатено до претседателот на Владата на Република Македонија, д-р Владо Бучковски, доставено на 19 октомври 2005 година, се вели:

"Ваша Екселенцијо,

Со вистинска душевна болка ја следиме одолговлекуваната статичност, ако не и ретроградност, на решението во однос на долгогодишната и менлива целокупност на 'телото' на Светите Православни Цркви - за црков-

ниот проблем на Вашата држава.

Не можеме да го скриеме впечатокот на нашата Мајка Света на Христос Голема Црква, дека и Државата таму не ја играше во однос на тоа потребната конструктивна улога, го гледаше целото прашање најверојатно под етничка призма и остана на ставовите кои се малку во сообразност со вековните важечки црковни и светоканонски правила. Се разбира, би можеле да реагираме дека тоа го чини и страната на српската држава. Но, со ова мое Патријаршиско писмо се обраќааме специјално до Вашата Екселенција и ја подвлекуваме неопходноста од итна промена на начинот на справување со проблемот од страна на Државата, бидејќи со досегашниот Ваш став непродуктивно се опструира Божјото решение на проблемот, и тоа, како што фактите покажуваат и Вие правилно го сфаќате, има директни последици врз целокупната државна база на Вашата држава.

На пример, Мајката Црква се обрати со барање преку официјално писмо до Нас и побара мое посредување за ослободување на Пресветниот Владика господин Јован. Во претходното писмо кон Мајката Црква од август го спомнувате како било кој обичен граѓанин на Вашата држава, работа што не е во согласност со основните правила на културно однесување, но и кон должната почит кон Екуменската Патријаршија.

Затоа, ако навистина, како што веруваме, го посакувате регуларното решавање на овој црковен проблем, треба да го прегрнете, според мене, мислењето на Црквата, бидејќи не постои друг освен овој Пресвет Дух осветлен од Светите Татковци на Црквата, за да ги изложат Светите синодски Правила, според кои, целокупното црковно тело се поли-

тизира и се управува.

Со ова, со Наш татковски Божји благослов, остануваме со длабока љубов и почитување".

Претседателот на Владата на Република Македонија, д-р Владо Бучковски, му даде одговор на Вселенскиот патријарх Вартоломеј:

"Сесвети Патријарху на Константинопол, на новиот Рим и сета Екумена.

Во Вашето последно Патријаршиско писмо ни ја откривте Вашата реална душевна болка за нерешениот црковен проблем во Нашата земја. Ја споделуваме истата траума со Вас, и сосема јасно Ви ја разбираме тагата, што години наназад не се изнајде решение за црковното прашање. Но, не Ве разбираме и со основана загриженост Ве прашуваме, како носител на конструктивната улога во овој болен процес, ние ли сме вистинската адреса за квалификациите 'статичност и ретроградност', изговорени од Вас, првиот меѓу еднаквите православни епископи?

Скепсата и стигмата кои како нота ги изразивте во Вашето писмо, специјално адресирано до мене, поеднакво збунуваат. Не е јасно и кога зборувате за директните последици врз целокупната државна база доколку Државата ги превиди канонските правила, поставени наспроти етносот или волјата на народот за црковното прашање.

Во Република Македонија веќе половина век постои организирана православна Црква како возобновена Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква.

Дозволете, Вашата загриженост за нашето севкупно државно постоење, да ја отстраниме со радосната вест по позитивното мислење од Европската комисија. Наша реалност е засиленото и динамично чекорење во евроинтеграционите процеси во семејството на европските народи. Поаѓајќи од конструктивните препораки, а врз основа на уставните принципи на одделеност на државата од религиозните заедници и групи, на мислење сме дека црквите треба да изнајдат црковно решение за црковниот проблем.

Владата на Република Македонија, со којашто јас претседавам, од релевантните светски и меѓународни институции е оценета дека генерално ги почитува човековите и религиозните права на нејзините граѓани и создава услови за нивно непречено егзистирање.

Улогата на Цариградската патријаршија секогаш сум ја разбирал како непристрасна во посредувањето меѓу сестринските православни цркви. Цениме дека ретрограден процес е заземањето страна во услови на нарушени релации меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква. Исто така, именувањето дека некој има положба на Мајка Црква не придонесува да се разрешат прашањата со поинакви историски вистини.

Македонските власти и натаму ќе се придржуваат на принципот на секуларност на државата и ќе продолжат да ја гарантираат слободата на вероисповед, како што е дадена во Европската конвенција за човекови права и основни слободи. Владата истакнува дека вредностите на верската толеранција кои се длабоко вкоренети во македонското општество и натаму ќе се заштитуваат и поттикнуваат во Република Македонија".

ОБЕДИНЕТИ НА ПАТОТ НА ИНТЕГРИРАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА

По покана од македонскиот почесен конзул Владимир Ралев, премиерот Владо Бучковски присуствуваше на големиот собир на македонските иселеници во Лозана, кој го организираше Форумот на македонските друштва во Швајцарија.



Премиерот Бучковски ги повика македонските иселеници во Швајцарија да инвестираат во земјава и да лобираат низ Европа за да ја поддржат економската стабилизација на Македонија. Исто така, тој ги повика да се обединат и заедно да работат на патот на интегрирањето на Македонија во европските институции. А за возврат, македонската држава ќе води поактивна политика кон своето иселеништво.

Според Бучковски, угледот и влијанието на поединци од македонските иселеници во земјите во кои работат треба да се стават во функција на "поосмислен настап за воспоставување економска соработка".

ОБЕШТЕТЕНИ РОДНИНИТЕ НА МАСАКРИРАНИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ ВО ВЕЈЦЕ



Основниот суд Битола во Битола деновиве донесе пресуда семејствата на тројцата полицајци кои загинаа во масакрот кај Вејце во 2001 година да добијат отштета.

На секој родител на трагично починатите Кире Костадиновски, Илчо Стојаноски и Бошко Најдовски ќе им бидат исплатени по 1.000.000 денари за претрпена душевна болка. Освен тие 6.000.000 денари, државата ќе треба да исплати уште 600.000 за браќата или за сестрите на починатите (по 100.000 денари за секој од нив). Сопругата и малолетниот син на загинатиот Костадиновски заедно ќе добијат уште 2.000.000 денари за претрпена душевна болка поради загубата на сопругот и таткото.


Ова обесштетување следи по четиригодишен судски спор, во кој судот еднаш ја одби тужбата како неоснована повикувајќи се на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили.

Сегашната пресуда на битолскиот Основен суд следува откако Апелациониот суд, по жалба на родителите, ја укина првостепената пресуда и предметот го врати на повторно разгледување.

ЗАКАНА ЗА ПОГОЛЕМИ ЦАРИНИ ОД КОСОВО

Доколку државата не ја ратификува привремената Спогодба за слободна трговија најдоцна до 1 јануари 2006 година, Косово се заканува дека ќе ја зголеми царината за македонските производи.

Од Министерството за економија смирувачки велат дека Спогодбата сигурно ќе биде ратификувана до крајот на годината и соопштуваат дека ако тоа не се случи во предвидениот рок, трговијата со Косово ќе биде регулирана во согласност со стариот Договор за слободна трговија со Србија и Црна Гора.



Но, според експертите, заканата од Косово е притисок за забрзување на постапката за ратификација на Спогодбата за слободна трговија меѓу Македонија и Косово. Привремениот договор, кој овозможува висок степен на либерализација на трговијата, двете страни го потпишаа во септември годинава, а неговото времетраење е поврзано со мандатот на УНМИК.

ДАЛЕКУИСТОЧНИ НАГРАДИ ЗА НАШИОТ КАРИКАТУРИСТ ГЕОРГИЕВСКИ

На високоценетиот корејски Фестивал на карикатура и анимација ДОНГ-А учество земаа голем број карикатуристи од различни земји, меѓу кои повторно со награда се закити истакнатиот македонски карикатурист, долгогодишен соработник на "Македонско сонце", господинот Мирослав Георгиевски.



Томислав Ожанич освои трета награда на овој Фестивал - портретна карикатура на Адолф Хитлер, додека Лоуис Пострузин, Мирослав Геренчер и Мирослав Георгиевски се закитија со титулата Excellent Work на Фестивалот за карикатура во кинескиот град Јиаџинг. Во селекцијата на истата изложба беа уште и Хегедушич, Дамир Новак, Зденко Пухин, Иван Харамџија и Јосип Ковачевич. Инаку, оваа година Георгиевски по шести пат се здобива со меѓународна награда за карикатура.